

Засвони училишниот одмор, Мартина и Елена ја изедоа ужината и, откако побараа дозвола од наставникот, малку се прошетаа низ ходникот.

Кога ќе пристигнат пред вратата од бањата, ја затекнуваат Марија како стои пред нив. Таа вели дека Елена треба да ја помине паузата само со неа бидејќи се најдобри другарки. Елена не треба да биде со Мартина.

Елена и Марија заминуваат заедно, додека Мартина...

Давид, Марко и Виктор, придружувани од нивните татковци, пристигнуваат на кошаркарското игралиште во близина на игралиштето во нивното село. По неколку рунди слободни фрлања, Петар пристигнува и ги замолува да играат натпревар два на два: Давид и Марко ги предизвикуваат Виктор и Петар.


Меѓутоа, на секоја грешка на нивниот соиграч, Петар го исмева со сè погадни зборови. Виктор, пред своите пријатели, се повеќе се срами и...

Час по ликовно: наставничката им кажува на децата дека првиот што ќе го заврши цртежот ќе ѝ биде асистент два дена. Мики завршува пред сите други и наставникот го испраќа да направи фотокопии. Филип, неговиот соученик од клупата, би сакал да заврши прв за да стане асистент на наставникот и, со црвено пенкало, да го уништи цртежот на својот пријател.

Кога Мики се враќа на час и гледа што се случило со неговата работа, тој останува неподвижен, недоверлив...

Пролетно попладне, Стефанија и Дарко си играат во паркот на тобоганот, кога Иван заедно со тетка му пристигнува на игралиштето. Детето веднаш трча кон тобоганот затоа што сака да оди по него. Стефанија би сакала да бидат само таа и Дарко на лизгалката, па токму пред Иван почнува да се лизга, таа силно го турнува Иван и тој паѓа на земја...

Испечатете го листот напред и назад, а потоа исечете ги картичките




За време на физичко, наставникот бара од децата да формираат два тима за одбојкарскиот натпревар. Марија и Филип се двајцата лидери на тимот и, ги избираат своите соиграчи. Стефан останува последен и многу се лути: тој апсолутно не сака да биде во тимот на Марија. Филип, црвен во лицето, и приоѓа, Марија...

Време е за одмор, Елена сонуваше да го изеде чоколадниот мафин што нејзината мајка го подготви за нејзината ужина. Пред да почне да јаде, таа оди во тоалет за да ги измие рацете, но кога се враќа на час Игор ја јаде нејзината ужина. Елена се обидува да си ја врати ужината, но Игор продолжува да јаде. Потоа Елена..

Филип пред некое време почна да посетува ново училиште. Тој е многу срамежлив и несмасен и неговите соученици веднаш почнале да го нарекуваат „морков“ поради неговата црвена коса. Игор е уморен од ситуацијата и...

Летно е утро, Стефан и Иво се во летен камп и прават уметничка работилница. Го забележуваат цртежот на Лука и почнуваат да го исмеваат затоа што неговата работа ја сметаат за најгрда од сите. Лука станува се понервозен, уморен е од ситуацијата и ...

Испечатете го листот напред и назад, а потоа исечете ги картичките



Испечатете го листот напред и назад, а потоа исечете ги картичките

О: обратете се на возрасен

кажете му на возрасен што се случило

Р: решението може да биде шега - користете го хуморот за да се смеете заедно

С: секогаш најпрвин побарајте помош од пријателите

И: игнорирајте ги навредите - направете чекор наназад, оди си

И: издржете да останете смирени (не дозволувајте емоциите да ве обземат)

Г гласајте за дијалог - побарајте дијалог.

Д другарите играјте заедно

Т: тензијата се решава со јасно кажување СТОП!

О: обратете се на возрасен

кажете му на возрасен што се случило

Р: решението може да биде шега - користете го хуморот за да се смеете заедно

С: секогаш најпрвин побарајте помош од пријателите

И: игнорирајте ги навредите - направете чекор наназад, оди си

И: издржете да останете смирени (не дозволувајте емоциите да ве обземат)

Г гласајте за дијалог - побарајте дијалог.

Д другарите играјте заедно

Т: тензијата се решава со јасно кажување СТОП!

О: обратете се на возрасен

кажете му на возрасен што се случило

Р: решението може да биде шега - користете го хуморот за да се смеете заедно

С: секогаш најпрвин побарајте помош од пријателите

И: игнорирајте ги навредите - направете чекор наназад, оди си

И: издржете да останете смирени (не дозволувајте емоциите да ве обземат)

Г гласајте за дијалог - побарајте дијалог.

Д другарите играјте заедно

Т: тензијата се решава со јасно кажување СТОП!

О: обратете се на возрасен

кажете му на возрасен што се случило

Р: решението може да биде шега - користете го хуморот за да се смеете заедно

С: секогаш најпрвин побарајте помош од пријателите

И: игнорирајте ги навредите - направете чекор наназад, оди си

И: издржете да останете смирени (не дозволувајте емоциите да ве обземат)

Г гласајте за дијалог - побарајте дијалог.

Д другарите играјте заедно

Т: тензијата се решава со јасно кажување СТОП!

Испечатете го листот напред и назад, а потоа исечете ги картичките

RoBy 

Robotics vs
Bullying

RoBy 

Robotics vs
Bullying

RoBy 

Robotics vs
Bullying

RoBy 

Robotics vs
Bullying